

**Ранко Младеноски**

## **ДЕГРАДИРАНИ КАРАКТЕРИ**

(„Полнење“ на ликот во романот  
„Дублер“ од Димитар Солев - втор дел)

*Во овој дел продолжуваме со елаборацијата на јоспака на „полнењето на ликот“ кај преостанатите ликови во „Дублер“*

### **2.2. Вистинскиот дублер Мирослав Милевски**

Во романот има многу „дублери“ (за што зборуваме во третиот дел) и затоа ликот на Мирослав Милевски го дефинираме/ определуваме како „вистинскиот дублер“. Се снима филм според сценарио на писателот Серафим Деспотовски, а Мирослав Милевски е дублер на актерот Деспот Мировски кој го толкува главниот лик во филмот.

Фактот што овој лик се поставува во улога на дублер наведува на заклучокот дека Мирослав Милевски има проблеми со сопствениот идентитет. Дали тој е тој, дали тој сака да биде тој, дали сака да биде таков каков што е или, пак, сака да биде некој или нешто што ќе нема никаква врска со него таков каков што е сега. И навистина, неговата улога на дублер се навестува веќе на почетокот на романот: „...Мирослав Милевски најпосле се буи и спанува да си ѝо поизврди препознатиот идентитет“.<sup>1</sup> Зошто на Мирослав му е потребно да го потврди препознатиот идентитет? Несомнено, затоа што се сомнева во него, затоа што има проблеми со него, со сопствениот идентитет. Тој дури и се плаши од сопствениот идентитет: „...нема смелост да се по гледне во огледало“.<sup>2</sup> Токму затоа без двоумење ја прифаќа улогата на „дублер“ - да биде некој друг.

За Мирослав добиваме експлицитни податоци дека тој е „...корисник на средното насочено образование“<sup>3</sup> и дека „... преку ноќ својот стапус на полагач ѝо има изменето во стапус на

<sup>1</sup> „Дублер“, стр. 10. (Димитар Солев, Дублер, Македонска книга, Скопје, 1988 г.).

<sup>2</sup> Исто, стр. 11.

<sup>3</sup> Исто, стр. 9.

*и повтарува...<sup>4</sup>* Кога тргнува кон плажата тој „*поага удолу*“ и размислува вака: „*Коѓа не ти бива за ништо, сведи се што гаш на тоа ништо. Врти ги неодалиште, мели го времето. Вчера ништо не ти одеше од рака, денес ништо не ти оши и од нога...*“<sup>5</sup> Овој лик постојано се сомнева во себе и во сопствениот идентитет. Синтагмата „*поага удолу*“, особено тоа „*удолу*“, како да ја навестува трагедијата што ќе му се случи на дублерот. Дублерот е лик којшто е индиферентен кон својата околина, кон она што го опкружува. Тој сака да се скрие, да побегне од себе, но и од другите: „*Како кршови и од вода, сите ги подаваат главите од песокта, само Мирослав Милевски останува во неа*“<sup>6</sup>.

Сетингот во овој роман многупати е поставен во функција да го декодира социјалниот статус на ликовите. Самата поставеност на сцената и на ликовите во неа зборува многу за нивното место во групата, во општеството. На коктелот, по првата успешна клапа од филмот, среќаваме ваква сцена: „*Останат сам со дублерот, сценаристот не станува од својот стол шуку му дава знак нему да се наведне кон него. Во оваа сала очигледно, има столови само за сценаристи, а другите треба да висат како лустери, додека на дублерите не им останува трето освен да прават дубак на трети*“.<sup>7</sup> И уште: „*И така, меѓу седнатиштето сценарист и наведнатиштето дублер, почнува еден отворен и оширен разговор....*“<sup>8</sup> Сценаристот (Серафим Деспотовски) е седнат. Дублерот (Мирослав Милевски) стои. Ваквата поставеност на ликовите на сцената, за ликот на Мирослав зборува дека: тој е во инфериорна/ подредена положба во однос на Серафим, дека е на многу пониски скалила во општеството, дека е потчинет на ситуацијата, дека е маргиналец во таа средина, па дури и дека не припаѓа таму каде што сосема случајно се нашол. Ваквата „слика“ се надополнува и со менталниот сетинг (сеќавањата) на дублерот кога Сисое го влечка по себе за да го запознае со славниот сценарист:

„*Мирослав Милевски во тој момент се сеќава дека вака го влечел на бербер како мал. Не да му ја разубават, шуку да му ја разурнат ликата. Од секојаш отпорен на присилни и тврд на своееволни работи, тој никако да свикне на убавината со принуда. Пойројно му е, додека не го бива за човеке, да си остане со красната на својата грдошија*“.<sup>9</sup>

Описот за домот (куќарката) во која живее(л) дублерот, исто така, ја надополнува сликата за општествената положба на овој лик: „...*Тоа... беше една куќарка... Мало доврче со ситно*

<sup>4</sup> Исто, стр. 10.

<sup>5</sup> Исто, стр. 11.

<sup>6</sup> Исто, стр. 21.

<sup>7</sup> Исто, стр. 53.

<sup>8</sup> Исто, стр. 53.

<sup>9</sup> Исто, стр. 52.

*цвеќе, ниска лозница и измиен јлочник. Никакви скалила, само еден јраг. Плочникот, преку јрагот, простио продолжува со черди, што ги постилаат сиромашики но чисто неколкуте варосани собички“.<sup>10</sup>*

Сепак, како најчеста техника за „полнење“ на ликот на Мирослав Милевски се неговите вербални предикати (мислите, ставовите, размислувањата). Неговото зборување за него зборува дека тој е лик со незаокружен и несигурен идентитет (нешто што веќе го потенциравме), лик кој сè уште се бара себеси, лик кој трага, кој бара, лик што е најчесто изгубен во средината, збунет, лик што носи во себе страв од новите средини и од новите нешта, лик кому му е потребен некој (кој и да е) за да му помогне да успее во животот, лик кој никогаш не се потпира врз своите можности и способности, ами секогаш спасот од загубеноста го бара надвор од себе. Во разговорот со Даница Новак (ќерката на Серафим Деспотовски), Мирослав размислува вака: „...јолесно е да станеш свој коѓа имаш некој јо тибе, односито да го постигнеш тоа без никого околу себе“.<sup>11</sup> И додава: „Уште не се осмелувам ни да помисlam на далечните цели“.<sup>12</sup> Или дијалогот меѓу Даница и Дублерот:

- *Ќе скокаш?*
- *Ќе скокам.*
- *Зошто?*
- *Ме привлекува.*
- *Што?*
- *Дношто на нештата.*
- *Кој би рекол!*
- *Да, ог мене, површен.*
- *Добро, скокај. Ти си заседа сејак дублер.*
- *Коѓа не можам нагоре, ќе скокам надолу.*<sup>13</sup>

И вербалните предикати на другите ликови го „полнат“ ликот на Мирослав Милевски. Даница Новак вака размислува за Мирослав: „...неконвенционален и провокативен, необичен, а природен....“.<sup>14</sup> И Серафим Деспотовски има став за дублерот: „Што му требаше да се запознава со тој случаен дублер, со тој незавршен майсторанш, со тој принуден читател... А, симпатично манѓуйче, нема што. Дури и природно интелигентно, биситро што би се рекло, ама очевидно мрзливо“.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Исто, стр. 107.

<sup>11</sup> Исто, стр. 72.

<sup>12</sup> Исто, стр. 73.

<sup>13</sup> Исто, стр. 74.

<sup>14</sup> Исто, стр. 76.

<sup>15</sup> Исто, стр. 95.

Дури и пред својот крај, пред својата смрт, Мирослав не се потпира врз своите сили, врз своите можности, ами бара помош од друг. Во креирањето на ликот, авторот сакал да остане докрај доследен и да го претстави него токму таков каков што бил и за време на целиот негов кус живот - немоќен и недоверлив кон себе, пред сè. Вакви се претсмртните размислувања на Мирослав, кога се бори со коренот кој го заковал на дното на реката (или на дното на нештата што тој упорно го барал): „*Господи, си мисли, нема ли никој да ме извади? Да ме ѝовлече за косата, да ми ѝ ги искумта слабините, да ми ѝ пробуричка во жабриште. Да ме извлече на брегот, ни како ѕтипциа ни како камен, јтуку само како оштуруена риба...*“.<sup>16</sup>

И овој корен што го убива Мирослава Милевски може да се гледа како лик (и секако како актант - противник). Тој корен добива антропоморфни карактеристики: „...овој корен е како октопод - не знаеш ни каје му е вратот ни каје му е очиото... тој корен, разлушен во своејто подземно будење... коренот го држи на дното... овој корен што му го држи глужбите... Октоподот на коренот го заковува за дното... А коренот го држи за глужбите, како да сака да му докаже дека постапнува токму од него...“.<sup>17</sup> Коренот дури има и име: „Корену, му се обраќа Мирослав Милевски... Кое то е името, да ти ѝ поклонам, ако не ѝе зайомнат“.<sup>18</sup>

### **2.3. Интелектуалецот од Прцорек Сисое Спировски**

Сисое Спировски е најпортретираниот лик во „Дублер“, доколку може воопшто да се зборува за портретирање во овој роман. Веќе истакнавме дека портретот е техника на „полнење“ на ликот која овде сосем малку се користи. Сисое се портретира вака: „Тегнејќи ѝ последниве зборови низ мускачиите како гума за цвакање...“<sup>19</sup>; „...се џлесна со сејта шака по челото (**а челото за една, не за две шаки**)...“<sup>20</sup>; „...до изгледа Сисоја Спировски во профил, од бушавата глава на шанкот до врзаниите глужбови на подоцтите...“<sup>21</sup>.

За овој лик често се даваат и експлицитни информации/етикети од нараторот: „*Сисое Спировски е насушен леб за филмската екипа. Збигнитој бревита по угорниците на пешкотииште, фрчејќи луѓата плунка по долгите мускачи, а во часовите на одмор се отичува како буре по скали, па сите обрачи му оштагаате додека иссто шака интензивно се празни. Макар што на ѕтипциата ќе влезе само како продуцент, тој се*

<sup>16</sup> Исто, стр. 83.

<sup>17</sup> Исто, стр. 82 - 83.

<sup>18</sup> Исто, стр. 83.

<sup>19</sup> Исто, стр. 111.

<sup>20</sup> Исто, стр. 112.

<sup>21</sup> Исто, стр. 129.

*меша во сите работи на екипата...“<sup>22</sup> Или: „...Тоа беше организаторот на снимањето и продуцентот на филмот, одговорниот меѓу другото и за ангажирање на сите исполнители, Сисое Сировски“.<sup>23</sup>*

Сисое е лик кој секогаш е активен, секогаш некаде растрчан, ги завршува работите на другите, па дури и вината од другите секогаш ја презема врз себе: „Кога некој за нешто треба да е крив, тојаш тој беззгруѓе ќе е Сисое Сировски. Секоја вина, што не е сиремен да ја преземе друг, Сисое Сировски ја прифаќа на своите илеки, секогаш сигурен дека ќе ја умртви таму како нацијан комарец појајан зив... снимањето на филмот ојамна е завршено, а со тоа и неговата претпилотска улога на дежурен виновник“.<sup>24</sup>

И кај овој лик доминираат предикатите и вербалните предикати како техники за негово „полнење“. Нему без двоумење може да му се припише епитетот „подлизурко“, зашто постојано се врти или околу режисерот или околу директорот: „Сметајќи дека е сè во ред, Сисое Сировски побарува и добива одобрение да се повлече, па се губи низ долгиот ходник на мотелот **како удредена билјардска шойка**“.<sup>25</sup> Тој едноставно ги прифаќа сите обврски што ќе му бидат наложени и без приговор ги извршува „...па веќе беше шолку професионално деформиран и емоцијено отиринат што му беше сејено дали го праќаат на царинарница, на кланица или на клаџкалица“.<sup>26</sup>

Сисое е навистина лик кај кој ништо не може да се предвиди, бидејќи е способен сè да направи и сè да прифати. Доволно е само некој од неговите претпоставени да трепне сооко и Сисое веднаш знае што треба да прави. Тој дури и сосема нормално ја прифаќа (и го кажува тоа) улогата на, како што самиот вели, срески шпион. Тој е продуцент, но може да биде и друго и трето и сè што ќе треба. Се добива впечаток дека овој лик во текот на нарацијата постојано се „полни“ и се „празни“, се гради и се разградува, се конструира и се деструктуира за да може повторно да придобива нови етикети кои немаат апсолутно никаква врска со претходните. Дури може да се рече дека тоа е лик што на моменти го збунува читателот, та се јавува потребата од повторно навраќање кон почетокот на текстот, за да се провери дали навистина станува збор за истиот лик. Така, Сисое со најпогрдни зборови ќе го избрка од местото на снимање студентот по журналистика кој му бара информации, зашто сака да пишува за смртта на дублерот, за потоа, некаде на крајот, истиот тој Сисое (истиот лик, но со сосема поинаква етикетираност) да седне во

<sup>22</sup> Исто, стр. 20.

<sup>23</sup> Исто, стр. 111.

<sup>24</sup> Исто, стр. 145.

<sup>25</sup> Исто, стр. 61.

<sup>26</sup> Исто, стр. 107.

бифе со истиот студент и да му изнаприкаже сè, и што прашал и што не прашал. Способен за сè, тој дури и пред студентот по журналистика ја презема врз себе вината за смртта на дублерот, објаснувајќи го тоа на свој начин со „својот прославен бистар ум“.

И менталниот сетинг на овој лик го зборува истото за него. Сисое се сеќава токму на една таква своја глупост со еден друг новинар (*познат колку Куртко ог нужникот*) во својата младост кога во пијана состојба се изналажал сè и сешто, а утредента сето тоа било објавено во весник со негово име и презиме во текстот. Едвај извлекол жива глава и тоа само со укор. „*Отидошаши, ишом ќе го сиомнаш зборот новинар, на Сисое му се накосишрешува мусикаш како на мачор, а моловот сам му отпаѓа ог трките на трките. Да настрада ог молив, во ератата на филмот, и тоа тој, интелектуалец ог Прцорек, ајде џе молам*“.<sup>27</sup> И покрај ваквото искуство, тој (Сисое) на крајот ја прави истата грешка.

Дека Сисое е лик со деградирана структура потврдува и реноминацијата (промената на името) на овој лик: Тој е Сисое Спировски, филмски продуцент, но може да биде и Алекса Жуниќ, срески шпион.

#### 2.4. Фирерот Деспот Мировски

Деспот Мировски е дволичен, најмалку. Тој и мора да е таков, зашто во своето име го има деспотизмот/тиранијата/деструктивноста, а неговото презиме го крие мирот/конструктивноста. Тој мора да е таков и затоа што е актер, и тоа носител на главната улога во филмот што се снима според сценарио на Серафим Деспотовски. Ама не знае да скока од мост во река. Затоа мора да има дублер. Мора да има некој што ќе го надополнува, што ќе го скрие неговото незнаење. Тој самиот си прави свој псевдоним од името и презимето - Демир. Лошото и доброто на купче. Ѓавол и ангел во еден лик. Ѓаволот (злото) е во неговиот ментален сетинг, во детството: „*Нема никој дојма, сите се појдени усвей, тој е сам и сега сака да си ги исироба силите, а и иштрошиштините, за да не излезе после бос да гази по асфалт. Ја примамува мачката во јечката, ја зашвора вратичката и го пали огнош, па излегува ог дојма како фирмр ог логор. Всушност, излегува да си игра... Мачката, јасно, ја наоѓа ѕламјосана*“.<sup>28</sup>

Вера Новак, сопругата на Серафим Деспотовски, вака го портретира Демир - главната машка улога: „*Висок и строен, духовит и умен, шармер за друштво и авторитет во струкаата, маж на свое место и машко во секое време... Неговиот иоглед е полн и продорен, не разен и војникав...*“.<sup>29</sup> И уште

<sup>27</sup> Исто, стр. 113.

<sup>28</sup> Исто, стр. 32 - 33.

<sup>29</sup> Исто, стр. 63.

експлицитните коментари на нараторот дека е тој несомнено модерен тип, најmodерниот тип од скопското корзо, ама сепак за некои работи сè уште „конзерва“. Има дарба да изговора приучени зборови и талент да тормози со споредни работи.

Ликот на Демир се вклопува потполно во амбиентот. Тој е актер. Заедно со Мира (Милица Ралева, негова сопруга, а истовремено и носител на главната женска улога во филмот од познатиот сценарист) се сместени „на сцена“. Имаат стан кој е всушност гардероба, а веднаш до него како да почнува бина за претстави. Каде на друго место би биле сместени актери, ако не на сцена!?

Демир е љубоморен: „*Дека сум идиот, идиот сум. А ѕали сум џедор, ќе видиме. А, идиот сум зашто што оставил да се лигавиш со сценаристот*“.<sup>30</sup> Деспот Мировски знае и да се надува како манастирски паун: „*Живоќот е глума, - изјавува Десиот Мировски, во курсив но и со зајирка, - а јас знам само да глумам!*“.<sup>31</sup> Знае само да глуми затоа што е лик со сто лица.

## 2.5. Мочлата Милица Ралева

Милица Ралева, Мира (ако Деспот Мировски е Демир, зошто Милица Ралева да биде покусо и да не може да биде - Мира!), е сопруга на Деспот Мировски, главна женска улога во филмот на познатиот писател и сценарист Серафим Деспотовски, актерка со еден здодевен лик од кој сака да направи повеќе поинтересни лица, мочла од мома која се омажила за мочкото Демир („*Знаеш, кога сум се родила, наречнициште веднаш ми преорекле: оваа мочла од мома, Милица Ралева, ќе ѝ земе за сопруг оној мочко од момчак, Десиот Мировски, за да живеат во брак цел живот, за указание и приказние на друѓите. Еште, штака.*“)<sup>32</sup>, најдобрата типка од Драмската академија, заводничка, ама и несудена љубовница на Серафим Деспотовски, жена што ги љуби огледалата (како и секоја жена, впрочем), таа е „...уѓадлива женска, искористилска артистичка и друѓар без грешка. Со неа можеш да поделиш кутија цигари, да исийеш некој и друѓ вињак, и да ги озборуваши сите трети што не се на масата, со и без превртлен филџан кафе...“<sup>33</sup> и жена што еманципацијата на понежниот пол ја гледа зад воланот на некаков си автомобил.

Истиот проксемички код (сцената) што го „полнеше“ (или надополнуваше) ликот на Демир, важи и за артистката Мира. И нејзе, како на главна женска улога и актерка, местото ѝ е на

<sup>30</sup> Исто, стр. 104.

<sup>31</sup> Исто, стр. 62.

<sup>32</sup> Исто, стр. 102.

<sup>33</sup> Исто, стр. 59.

сцената, а не (како што би забележал можеби љубоморниот Демир) во скот на Серафим Деспотовски за кого таа е „*млаѓа жена, надежна артистичка и филмско ошткрилче*“.<sup>34</sup>

## 2.6. И други...

Вера Новак е сопруга на Серафим Деспотовски, новинарка, мајка на Даница, несудена љубовница на Демир, жена која ја знае мерата колку да им се приближи на луѓето - никогаш толку близку за да можат да ја повредат или навредат.

Даница Новак е ќерка на познатиот и признат писател и на новинарката Вера Новак. Несреќно се вљубува во пијаниот дублер на крајот од неговиот живот. Девојка која сака да се осамостои, па бега од дома од деспотизмот на Серафим Деспотовски и ја нема таа среќа дублерот да ѝ раскажува што има на дното (од животот).

Тука се и режисерот Спиро Мојсовски, директорот, студентот по журналистика Серафим Деспотовски, „дублерот“ по име и презиме (и по професија - идна) на познатиот писател и сценарист Серафим Деспотовски.

Техниките на „полнење“ и кај овие ликови се исти како и кај другите. Доминираат предикатите и вербалните предикати, проксемијата, портретот и неизбежното име и презиме кое кај секој лик при секое спомнување се повторува (и име и презиме). Од биографијата и генеалогијата ни трага ни глас.

## 3. ЛИКОВИ - ДУБЛЕТИ

Темел на романот „Дублер“ од Димитар Солев се „севгар - ликовите“, во јарем впрегнати два лика кои единствено така функционираат. Еден лик го надополнува другиот во неговите слабости/ недостатоци/ мани од една страна, додека од друга страна се јавуваат ликови кои меѓу себе се преклопуваат во своите сличности како во огледало.

Веќе го споменавме прашањето за позиција/ опозиција кај ликовите, односно проблемот на сопоставувањето на ликовите еден со друг, за нивното меѓусебно влијание. Беше потенцирано дека еден лик надополнува друг, дека еден лик „полни“ друг лик. Тоа и го покажавме при разгледувањето на „полнењето“ на секој лик поодделно. Го наведовме и тврдењето на К. Леви-Строс дека „удвојувањето е само камуфлажа за деградирана структура“. Тоа го протолкувавме вака: на кој и да е лик секогаш нешто му недостига, тој лик нешто не поседува или нешто не може (не е способен) да направи; токму затоа на тој лик му е потребен друг

---

<sup>34</sup> Исто, стр. 66.

лик кој ќе го надополни она што му недостига, ќе го покрие неговиот хендикеп; или, неопходно е во текот на раскажувањето да се вметнат ликови-дублети (дублери) кои ќе ги исполнуваат функциите на друг лик со одреден недостаток/ хендикеп. Како ова функционира во „Дублер“?

Деспот Мировски е главната машка улога во филмот. Тој е главниот актер. Но, Деспот Мировски има еден недостиг/ мана - не може да скока од мостот во реката, а сценариото го предвидува токму тоа - главниот лик во филмот треба да скока од мост. Бидејќи Деспот има недостиг (не може), неопходно е да се појави друг лик кој нема таков недостиг (може) и кој ќе го анулира тој хендикеп кај главниот актер. Филмскиот речник за ваквиот лик го смислил зборот „дублер“ - овој што ги заменува актерите во опасните сцени. Таков лик кој го покрива недостигот на Демир е Мирослав Милевски. Тој со својата способност да скока од мостот го надополнува овој дел што му недостига на лицето на Демир и навистина овие два лица се зависни еден од друг - Демир не може да функционира (да постои?) без Мирослав, но и појавувањето на Мирослав во крајна мера е условено од постоењето/ појавувањето на Деспот Мировски. Мирослав знае да скока од мостот, ама не знае да глуми. Тој негов хендикеп го покрива Демир. Значи, и Демир му е дублер (лик - дублет) на Мирослав.

Мирослав Милевски (вистинскиот дублер) му е двојник (значи, дублер) и на дежурниот виновник Сисое Спировски. На погребот од Мирослав, Сисое сосема се поистоветува со дублерот размислувајќи за тоа дека животот сосема слободно можел да им ги смени улогите: „...И навистина зарем не можеше на времето и тој да заврши вака, која се исилуваше од сокакот на своето дештество, како што сеѓа еве заврши овој незавршен матурант, нивни дублер, а негов двојник? Зашто, сè е не само слично, туку и исто. Исто такво мало, иста таква кукарка, исто такво семејство... Сисое Спировски со ништо на времето не бил поспособен од Мирослав Милевски, не е ни сеѓа. Комото можел живојот да ги сложи своите адути така, што Мирослав Милевски да стапе програмен, а Сисое Спировски да скока од мостот за хонорар... друг живој завршил, а како неговиот да е гојлов“.<sup>35</sup>

Дублерот (Мирослав Милевски) му е дублер и на сценаристот Серафим Деспотовски. Тој го заменува главниот јунак, кој пак е автобиографски лик, значи никој друг, туку самиот Серафим Деспотовски: „Главниот јунак во идниот филм е автобиографски лик на самиот писател... Главната улога, паак, на главниот јунак ја има млачиот артист... А единствениот дублер на главниот глумец е токму овој незавршен матурант, што си го скриши вратот во третиот скок по мостот. Според тоа, свртувајќи го овој оласен круг, не излегува ли сејак дека дублерот

---

<sup>35</sup> Исто, стр. 109.

*е на некој начин и тој? Серафим Деспотовски се стапаја од сопствената размисла...“<sup>36</sup>*

Наведениот фрагмент допушта да се направи паралелата, односно опозицијата Деспот Мировски/ Серафим Деспотовски. Во филмот, Демир ја презема (толкува) улогата на Серафим, зашто станува збор за автобиографски лик. Значи, Деспот Мировски му е дублер на Серафим Деспотовски. Доутврдување на ваквото дублерство е кокетирањето меѓу Демир и Вера Новак, сопругата на Серафим. Демир ја презема улогата што му припаѓа на Серафим во животот на Вера. Демир и тука му е дублер на Серафим. По аналогија на веќе наведеното, произлегува дека и Серафим му е дублер на Демир поради кокетирањето меѓу Серафим и Милица Ралева, сопругата на Демир. Тоа би значело, секако, дека Вера Новак ѝ е дублер(ка) на Милица Ралева и дека и Милица Ралева ѝ е дублер(ка) на Вера Новак. Овие ликови си ги пополнуваат празнините што ги имаат, се надополнуваат еден со друг.

Надополнување има и меѓу Серафим Деспотовски, сценаристот, и Спиро Мојсовски, режисерот: „...режисерот и сценаристот се надополнуваат колку во своите разлики, толку и во сличните слабосии. Додека сценаристот ишее цигари како ишјавици, режисерот чуреше јури како ейрувейти. Додека сценаристот сакаше секогаш прет себе да има чисто оишукан лисар, режисерот уживаше дебело да ѩо прошара со својата разнобојна пипалка...“<sup>37</sup>

Преклопување на ликовите - дублети имаме не само на планот на содржината, ами и во рамките на формата. Имињата и презимињата на ликовите - парови се преклопуваат исто онака како што тие ликови се преклопуваат во текот на нарацијата. Во преклопувањето по форма се забележува една доследност: името на еден лик се преклопува во еден дел со презимето на другиот лик. Тука се паровите: Серафим Деспотовски - Деспот Мировски; Мирослав Милевски - Деспот Мировски; Сисое Спировски - Спиро Мојсовски. Кај третиот „севгар“ (Сисое Спировски - Спиро Мојсовски) не успеавме да најдеме преклопување по содржина. Евентуалниот спој би можел да се бара во нивната меѓусебна зависност во снимањето на филмот: режисерот не може да функционира без продуцентот, но и продуцентот без режисерот. Вака изгледа преклопувањето на ликовите - дублети по формата на нивните антропоними:

Серафим **Деспотовски** ; Мирослав Милевски ; Сисое **Спировски**  
Мировски **Деспот** ; Мировски Деспот ; Мојсовски **Спиро**

---

<sup>36</sup> Исто, стр. 97.

<sup>37</sup> Исто, стр. 26.

Серафим Деспотовски, познатиот писател и сценарист си има уште еден двојник (дублер) и тоа со исто име и презиме - Серафим Деспотовски, студент по журналистика. Тој, студентот по журналистика, му дава нему, на познатиот писател и сценарист, ракопис со наслов „Дублер“. Станува ли збор за истиот текст што е пред (пардон, зад) нас, или пак и романот „Дублер“ си има свој дублер?

#### **4. ИНТЕНЦИЈАТА НА АВТОРОТ НА РОМАНОТ „ДУБЛЕР“**

Потсетуваме уште еднаш на тврдењето од К. Леви-Строс дека „удвојувањето е само камуфлажа за деградирана структура“. Токму таа „деградирана структура“ е основата/ темелот/ фундаментот на авторовата намера при градењето на дискурсот во овој роман, особено при креирањето на ликовите во него. Целта е сосема јасна, а таа веќе беше најавена во повеќе наврати при читањето на постапката на „полнење на ликот“. Да ги оцрта и да ги потцрта луѓето од денешницата кои го загубиле сопствениот идентитет во цунглата наречена цивилизација (општество, култура). За сметка на губењето на својата антрополошка идентификација, за сметка на губењето на своето вистинско лице во животот кој не е ништо друго освен глума, како што знае да рече „фирерот“ Деспот Мировски, луѓето/ ликовите/ карактерите се деградирале до крајна мера. Секој, пред да го направи првиот утрински чекор вон својата интима, за секој случај ги понесува со себе маските и ги менува во зависност од приликите и потребите, а веројатно и неопходностите. Можеби и пред сопственото огледало се практикува дволичната денешница, којзнае!?

Ете, тоа сака да ни каже (или тоа е - како што вели Хирш - неговата интенција) Димитар Солев, авторот на романот „Дублер“. Барем нам така ни се чини.